



КејДимитарВлахов бр.21  
1000 Скопје  
РепубликаМакедонија  
тел.: +389 2 32 89 200  
факс: +389 2 32 24 611  
contact@aec.mk

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 24.09.2018 година го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

### I

**СЕ ОТПОВИКУВА** одобрението за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентен број 106257 издадено од Агенцијата за електронски комуникации на 91 - 71 ТАКСИ ЕЛЕН Прилеп, со адреса на ул. Војводинска бр.89/4 во Прилеп на негово барање.

### II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

### III

Ова решение е конечно.

### Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентен број:106257 на 91 - 71 ТАКСИ ЕЛЕН Прилеп, со адреса на ул. Војводинска бр.89/4 во Прилеп.

На 24.09.2018 година Друштво 91 - 71 ТАКСИ ЕЛЕН Прилеп, со адреса на ул. Војводинска бр.89/4 во Прилеп, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведеното одобрение со број уп1-бр.0802-871

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации  
Наш број: уп1-бр.0802-871  
Скопје, 24-09-2018

По овластување од Директорот,  
Игор Бојациев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива

